



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи-Одделение за прекршочна постапка

01.10.00.УП.001.07-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Александар Сапроновски како претседател и членовите Оливера Митевска и Наим Рамети, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-059090/24-0004 од 08.11.2024 година на ЦИ Скопје 3, Царинарница Скопје, поведена против сторителите на царински прекршок „Компит Тим ДООЕЛ“ од Скопје, за царински прекршок по член 263 став 1 точка 20 од Царинскиот закон и Исмет Гаши од Приштина, Република Косово, за царински прекршок по член 263 став 2 вв став 1 точка 20 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоците, на ден 06.05.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. „Компит Тим ДООЕЛ“ од Скопје, со седиште на улица „Васил Ѓоргов бр. 20 во Скопје, со ЕДБ 4080023612575 и жиро сметка 000270076582220112 депонент на Халк Банка АД Скопје, како правно лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 1 точка 20 од Царинскиот закон

2. Исмет Гаши од Приштина, Република Косово, роден на 17.03.1990 година во Р.Косово, со адреса на живеење на улица „Наим Сила“ број 12 во Приштина, Република Косово, со косовска патна исправа број P0025720 издадена на 17.08.2020 година од Р.Косово, како одговорно лице во правното лице

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 2 в.в. став 1 точка 20 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 22.10.2024 година, со увозната царинска декларација со број 24МКИМ101300080FE8, на ЦИ Скопје 3, од страна на декларантот КИНГ ШПЕДИЦИЈА ФА ДООЕЛ Скопје, за увозникот КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ Скопје, била пријавена за царинење стока – гума-силикон за машинки, торби, лепенки, ќебе детско, постава за спална, бастуми, диск за сечење, брусалки, мини пила, инвертери разни, леткум, батерии, машинки за коса, електричен бокал, фен, инхалатор на батерии, звучници, ресивер, појачало, камера, транзистор, смарт конвертер, навлажнувач за просторија, ХДМИ кабел, масажери, мерач за притисок, саати за на зид, воздушна фотеља, солар светло, конзола за играње, по фактура број 30466 од 01.09.2024 година, издадена од страна на испраќачот на стоката фирмата ЛИВУ АИДЕР од Кина.

Понатаму, во деветнаесетто (19) наименовање во кое е пријавена стока слушалки разни - 300 парчиња во вредност од 73,00 УСД (4.117,00 денари), распоредена во тарифна ознака 8518309500, наместо во тарифна ознака 90214000 од Царинската тарифа, каде што е

потребна Дозвола за увоз од Министерство за здравство, која увозникот во моментот на пријава на царинската декларација не ја поседувал. Стоката од ова наеминување е привремено одземена со Потврда за привремено одземен предмет број 28-059090/24-0002 од 29.10.2024 година.

Согласно тоа, правното лице КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ од Скопје и одговорното лице во правното лице Исмет Гаши од Приштина, Република Косово, постапиле спротивно на член 19 и член 72 став 2 од Царинскиот закон, со што правното лице КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ од Скопје, сторило прекршок по член 263 став 1 точка 20 од Царинскиот закон, а одговорното лице во правно лице Исмет Гаши од Приштина, сторил царински прекршок по член 263 став 2 в.в став 1 точка 20 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

ИМ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На правното лице КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ од Скопје, глоба во износ од 50 (педесет) евра, во денарска противвредност, пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија, на денот на изрекување на глобата, во износ од 3.075,00 денари.

2. На одговорното лице Исмет Гаши од Приштина, глоба во износ од 15 (петнаесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, во износ од 923,00 денари, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителите се должни да ги платат во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја платат на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.1792/24, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр. 1792/24, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200, и доказите за така извршените уплати (обрасците ПП50) да ги достават во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

3. Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата за одлучување по прекршок на КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ од Скопје, му ја изрече задолжително предвидената посебна прекршочна мерка одземање на стоката слушалки разни - 300 парчиња.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-059090/24-0004 од 08.11.2024 година на ЦИ Скопје 3, Царинарница Скопје, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка

против сторителите на царински прекршок КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ од Скопје, за сторен царински прекршок по член 263 став 1 точка 20 од Царинскиот закон и Исмет Гаши од Приштина, за царински прекршок по член 263 став 2 вв став 1 точка 20 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 60 став 3 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-059090/24-0008 и број 28-059090/24-0009 од 25.11.2024 година, писмено ги извести сторителите за поднесеното барање и ги поучи да се изјаснат за фактите и доказите поднесени во врска со истото.

Комисијата направи три последователни обиди да се изврши уредно достава на поканите и, но не успеа да јги достави поканите за писмено произнесување и согласно член 56 став 5 и 57 став 4 од Законот за прекршоците, истите на ден 22.04.2025 година ги објави на веб страницата на Царинска управа, со што по истекот на осум дена од денот на објавување се смета дека доставата е уредно извршена.

Комисијата утврди дека согласно член 60 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и донесување на одлука.

Комисијата за одлучување по прекршок го разгледа целиот доказен материјал, односно ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка број 28-059090/24-0004 од 08.11.2024 година на ЦИ Скопје 3, Царинарница Скопје, записник за царински прекршок број 28-059090/24-0001 од 29.10.2024 година, потврда за привремено одземени предмети број 28-059090/24-0002 од 31.10.2024 година, копија од декларација MNR 24MKIM101300080FE8, на ЦИ Скопје 3 од 22.10.2024 година на ЦИ Скопје 3, записник за распоредување на стоката според царинската тарифа број 30-059057/24-0001 од 22.10.2024 година, тековна состојба, покана за писмено произнесување број 28-059090/24-0008 и број 28-059090/24-0009 од 25.11.2024 година, вратени плика од пошта Скопје, записник за примопредавање број 28-059090/24-0005 од 19.11.2024 година, записник за примопредавање со Агенција за управување со одземен имот од 19.11.2024 година, службена белешка од 06.05.2025 година, по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 22.10.2024 година, со увозната царинска декларација со број 24MKIM101300080FE8, на ЦИ Скопје 3, од страна на декларантот КИНГ ШПЕДИЦИЈА ФА ДООЕЛ Скопје, за увозникот КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ Скопје, била пријавена за царинење стока – гума-силикон за машинки, торби, лепенки, ќебе детско, постава за спална, бастуми, диск за сечење, брусалки, мини пила, инвертери разни, леткум, батерии, машинки за коса, електричен бокал, фен, инхалатор на батерии, звучници, ресивер, појачало, камера, транзистор, смарт конвертер, навлажнувач за просторија, ХДМИ кабел, масажери, мерач за притисок, саати за на зид, воздушна фотеља, солар светло, конзола за играње, по фактура број 30466 од 01.09.2024 година, издадена од страна на испраќачот на стоката фирмата ЛИВУ АИДЕР од Кина.

Понатаму, во деветнаесетто (19) наменување во кое е пријавена стока слушалки разни - 300 парчиња во вредност од 73,00 УСД (4.117,00 денари), распоредена во тарифна ознака 8518309500, наместо во тарифна ознака 90214000 од Царинската тарифа, каде што е потребна Дозвола за увоз од Министерство за здравство, која увозникот во моментот на пријава на царинската декларација не ја поседувал. Стоката од ова наменување е привремено одземена со Потврда за привремено одземен предмет бр. 28-059090/24-0002 од 29.10.2024 година.

Согласно тоа, правното лице КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ од Скопје и одговорното лице во правното лице Исмет Гаши од Приштина, Република Косово, постапиле спротивно на член 19 и член 72 став 2 од Царинскиот закон, со што правното лице КОМПИТ ТИМ ДООЕЛ од Скопје, сторило прекршок по член 263 став 1 точка 20 од Царинскиот закон, а одговорното лице во правно лице Исмет Гаши од Приштина, сторил царински прекршок по член 263 став 2 в.в став 1 точка 20 од Царинскиот закон.

Согласно член 263 став 1 точка 20 од Царинскиот закон, глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, односно согласно став (2) од истиот член глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорното лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е од 500 евра во денарска противвредност, ако со неистинито прикажување на работите или со доведување во заблуда на царинскиот орган на друг начин, постигне или се обиде да постигне автономни мерки за намалување или укинување на увозни давачки и други давачки и даноци или повластен тарифен третман или не подлежување на наплата на увозни давачки, други давачки и даноци или нивно плаќање во помал износ или враќање или простување или кое било друго олеснување.

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.

Имајќи ги предвид утврдената фактичка состојба и погорецитираните законски одредби, Комисијата изврши увид во доказниот материјал и утврди дека сторителите го сториле прекршокот кој им се става на товар од член 263 став 1 и 2 вв став 1 точка 20 од Царинскиот закон и на истите треба да им се изрече прекршочна санкција односно глоба.

Комисијата од извршениот увид во тековната состојба од правното лице утврди дека обвинетото правно лице Компит Тим од Скопје, се распоредува во класификацијата на „микро трговец“, Комисијата на сторителите им изрече глоба според одредбите на цитираниот Царински закон („Службен весник на РСМ“ бр.110/21), односно им изрече глоба во износ која одговара на износот на избегнатите увозни давачки, и тоа 50 евра на правното лице и 15 евра на одговорното лице во правното лице, како и посебна прекршочна мерка одземање на стоката, со кои смета дека ќе се исполни целта на законот и изрекувањето на прекршочната санкција.

Согласно член 16 став 1 од Законот за прекршоците на сторителот на прекршокот му се одмерува санкција во границите што со закон се пропишани за сторен прекршок, имајќи ги во предвид прекршочната одговорност на сторителот и тежината на прекршокот, согласно став 2 од истиот член при одмерувањето на санкцијата се земаат во предвид сите околности што влијаат санкцијата да биде полесна или потешка (олеснителни и отежнувачки околности), а особено степенот на одговорност на сторителот за прекршок, побудите од кои е сторен прекршокот, јачината на загрозувањето или повредата на заштитеното добро, околностите под кои прекршокот бил сторен, поранешниот живот на сторителот, неговите лични прилики и неговото однесување по прекршокот особено дали ја надоместил штетата, како и други околности кои се однесуваат на личноста на сторителот, додека согласно став 3 од истиот член при одмерувањето на глобата се има во предвид имотната состојба на сторителот, висината на неговата плата, другите негови примања, неговиот имот и неговите семејни обврски, кај прекршоците од областа на даноците и царините и сразмерноста на висината на неплатените давачки на кои е обврзан со закон.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата ги задолжи сторителите и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед дека тужбата го одлага извршувањето на решението, потребно е примерок од тужбата да се достави до Царинска управа на Република Северна Македонија - Комисија за одлучување по прекршок, бидејќи во спротивно глобата ќе се наплати согласно одредбите од Законот за даночна постапка.

Претседател на комисија,
Александар Сапроновски

Прк.бр.1792/24
Број 28-059090/24-0018
Скопје, 06.05.2025 година

Доставено во оригинал до:

- сторители
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:

- подносител

Изработил: Оливера Митевска